

DOPOD 586W

Тренд на пазарот за мобилни телефони се големиот број непознати модели или помалку познати производителите. Меѓутоа, многубројните вакви модели не се плод на развојот на тие компании, туку станува збор за телефони развиени на бази или таканаречени "платформи". Една од таквите платформи е Tornado Tempo од компанијата HTC и последниот мобилен телефон заснован на неа е Dpopd 586W.



Овој модел го покренува Windows Mobile 5.0 оперативниот систем, поседува 2.2 QVGA екран, Wi-Fi, 128 мегабајти меморија и дополнителен miniSD слот, 1.3 мегапикселна камера, а сè тоа се покренува со помош на TI OMAP процесорот на 200 мегагерци.



ИНТЕРНЕТ2

Интернет2 или UCAID (University Corporation for Advanced Internet Development), е следната генерација Интернет. Претставува непрофитна организација, развиена од многуте врвни универзитети на САД, и компании како Cisco, Intel и Comcast, во 1996 година, во потрага на брза достава на видео и други информации со поголеми брзини отколку на јавната Интернет-мрежа. Поврзана е на мрежа наречена Abilene national backbone, обезбедена од Qwest Communications. Оваа мрежа е составена од регионална фибер мрежа, која наскоро ќе има капацитет од 10 гигабита во секунда



преку употребата на оптичко мрежни технологии. Ова ќе придонесе на побрз download на покомплексна програмска дата податоци, peer-to-peer апликации, видеоконференција со висока дефиниција и мрежно играње.



NOKIA E61 - БИЗНИС ЛИДЕР НА СЕВИТ

Лидерите во бизнис ориентираните мобилни телефони - Nokia, на Саемот СЕВИТ го демонстрираа новото поколение на мобилен - E серија. E61 е карактеристичен пример за all in one smart телефон со landscape режим на дисплејот и QWERTY тастатура. Сите неопходни додатоци се собрани во четирибандовиот (GSM 900/1800/1900 MHz и WCDMA 2100 Mhz) јувељир. QVGA дисплеј, составен од 16 милиони бои (320 x 240), push-to-talk, BlackBerry, Wi-Fi 802.11b, Bluetooth 1.2 (до шест едновремени врски, од кои едната е аудио), 75 мегабајти меморија и слот за miniSD картичка. Димензиите му се 117x69.7x14 мм, со тежина од 144 грама.

Телефонот почна да се продава во првото тромесечје од 2006 година, со цена од околу 450 евра.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ



DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE JASMINA

tel.rab ++ 389-02-3062-018

tel.fax ++ 389-02-3063-425

SKOPJE, MAKEDONIJA

СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА



WWW.POTOJASMINA.COM.MK
e-mail.foto.digital.jasmina@yahoo.com